

Пазар

КРУНА МС е пионер во приватната стоматолошка дејност во Република Македонија.

Во текот на своето дваесет и пет годишно работење успеа да го достигне реалниот светски врв во практичната модерна стоматологија. Потврда за тоа е Премиум партнерството со најголемата светска здравствена осигурителна компанија International SOS како и други меѓународни осигурителни компании од областа на здравството: Vanbreda, Signa, GBG, TBS 24, како и акредитациите од странските амбасади и меѓународните организации на територијата во Република Македонија.

Достигнувања

Круна МС е најпрепознатливиот бренд во стоматолошката дејност, добитник на двојно признание СУПЕРБРЕНД во Република Македонија, синоним за долга традиција наградена со огромен број на пациенти кои го респектираат квалитетот. Веќе дваесет и пет години успешно се стреми кон зацртаните цели, преку континуирано воведување на најмодерна технологија, врвна едукација на своите специјалистички кадри, користење на најсовремени светски достигнувања, стручни обуки и списанија, курсеви, посети на европски и светски конгреси, потврден квалитет и грижа за пациентот, се со цел да се стои цврсто на врвот.

Историјат

„Круна МС“ е основана во 1991 година во Скопје, а од 1994 е сместена во ГТЦ, кула 2, кат 2. Сместена на 150 м². Располага со три „state of the art“ стоматолошки стола од германскиот производител SIEMENS - SIRONA, кои се опремени со сите функции потребни за личниот комфор и безбедност на пациентот, како и непречено и професионално работење на докторот. Ефектно дизајнираниот ентериер, создава деловна, дискретна и релаксирачка атмосфера и сугерира дека посетата на стоматолог не треба да претставува непријатно искуство. Уште од создавањето во 1991 год, КРУНА МС се смета за најиновативна во своето поле на делување. Тимот од реномирани доктори специјалисти, имаат за цел да донесат насмевка во животот на пациентите.

Иновативноста е присутна на секое ниво: врвна технологија, најнови методи, бренд производи, заботехничка лабораторија.

Дигиталниот РТГ кабинет поседува најмодерен CARESTREAM (KODAK) 2D + дигитален апарат, со широк дијапазон на снимки, потребни за секој стоматолог. Грижата за насмевката е дополнета од посебниот третман што КРУНА МС им го овозможува на сите свои пациенти. Во пријатна атмосфера, за да можат пациентите да се чувствуваат релаксирано, ги нуди сите поволности, како што се: кабловска тв и интерент, пријатна

музика, пијалок по желба - кафе, чај, сок или минерална вода.

Ординацијата овозможува информирање за сите видови стоматолошки услуги, со единствена цел да се сплоти иновативноста и науката и да се донесе прекрасна насмевка на лицето на пациентот.

Производ

Lumineers by KRUNA MS - Ултра тенки порцелански ламинати

Ултра тенките порцелански ламинати нудат естетика без болка, без стружење и без анестезија. Целосно ја менуваат бојата и обликот на забите за само 48 часа и тоа само во две посети.

Безметални порцелански коронки


Коронките се користат за да го подобрат изгледот на природните заби доколку се тие оштетени, скршени или со променета боја. Високиот сјај и естетика се максимално задоволени.

Циркониум коронки и мостови

Циркониумот е најновиот материјал во стоматолошката протетика. Со циркониум коронките и мостовите, клиентите влегуваат во светот на трајната убавина и успешен бизнис.

Титаниум импланти

Најголемата револуција во модерната стоматологија, титаниум имплантите се вградуваат во коската на двете вилицы под локална анестезија.



Естетски пломби

Естетските пломби се користат за да се коригираат забите или да се пополнат нерамнините. Тие се приспособуваат на формата на забите и даваат природен изглед. Белите пломби се токму тоа што треба за перфектна насмевка.

Ласерско белење на заби

Ласерското белење на забите е одличен начин да се добие прекрасна насмевка. Методот е брз, ефикасен и безболан. Забите се осветлуваат до 8 нијанси, во зависност од моменталната почетна нијанса. Целиот третман трае околу 1 час.

Дигитална рентгенологија

Дигиталната рентгенологија нуди јасни снимки во најкраток можан рок. Со овој тип на снимање, снимките може да се репродуцираат безброј пати. Трансферот на снимката е преку интернет, на фолија или cd по желба на клиентот. Можат да се добијат следниве снимки: стандардна, педијатриска, сегментирана панорамска снимка, латерална снимка на ТМЗ (со два или четири пресека), слика на параназални синуси и ексклузивно 2D+ програма со седум пресека.

Врвна Ортодонција

Насмевката е уметничко дело на ортодонтот достапна за сите генерации.



Правилното подредување се постигнува со мобилни и фиксни протези или со најсовремените безбојни алајнери „Invisalign by KRUNA MS“, со кои KRUNA MS е единствена во Република Македонија.

Digital smile design by Planmeca

Нашиот нов моќен софтвер за проектирање дигитална насмевка нуди ефикасна комуникација со пациентот и брзо планирање на третманот.

Дентал спа - anti - aging

Чувството за убавина се носи, но и се стекнува... Освежувајќи го лицето со најновите третмани кои се практикуваат во KRUNA MS, се овозможува нова димензија на изгледот на клиентот по стоматолошкиот третман.

Неодамнешен развој

Мисијата на KRUNA MS е да им овозможи на сите пациенти пријатно и релаксирачко искуство целосно посветени на задачата да им се обезбеди најдобар стандард на третманите и лекувањето. Се нуди широка палета на општи и естетски стоматолошки третмани заедно со естетиката на лицето. Тимот од врвни специјалисти се труди да оди во чекор со сите нови третмани и техники и затоа изборот на третмани постојано се шири, бидејќи постојано расте и понудата на нови технологии и нови третмани.

Внимателно се одбрани најефикасните третмани кои ја нудат најдобрата можна стоматолошка нега во комбинација со антиагинг медицината. Единствена цел е да се понудат услуги кои се адаптирани на потребите на секој пациент засебно. Ординацијата е опремена со најнова опрема и технологија, создавајќи релаксирачка и



смирувачка атмосфера, која се чувствува уште од моментот кога ќе се пречекори прагот на ординацијата.

Промоција

Како вистински супербренд, KRUNA MS е лидер на полето на стоматологијата во Македонија. Успехот се должи секако на високиот квалитет на услугите кои се нудат, но и на успешната маркетинг стратегија која се спроведува речиси секојдневно. Преку печатените (Нова Македонија, Фокус, Бебе Магазин, COSMO, Bar Code, 24 часа здравје, Fashion Avenue) и електронските медиуми (Плус Инфо, Нова Македонија, In vino veritas), KRUNA MS е присутна во речиси сите домови, трудејќи се на уникатен јазик разбирлив за читателите да ја подигне свеста за нивното здравје и го промовира модерниот концепт за орално здравје. Надворешното рекламирање успешно се користи за промоција на услугите кои ги нуди KRUNA MS. Веб страната нуди комплетна информација на пациентите за услугите кои ги нуди ординацијата и им го олеснува процесот на одлучување и избор на потребната услуга.

Вредност на трговската марка

25 години KRUNA MS ги сплотува научното истражување и најновата технологија за да создаде прекрасна насмевка, уникатна за секој пациент. KRUNA MS, како тим, верува во големото значење на професионалната надградба преку посета на постедукативни и тренинг курсеви. Се става акцент на превентивната и ресторативната стоматологија. Со високо квалитетна нега и употреба на материјали со најдобар квалитет, во комбинација со најновата технологија, се изработуваат високо естетски протетски изработки. Достojни се да бидат најиновативни во полето на естетската стоматологија во Република Македонија и пошироко.



На секој пациент му се овозможени посебно внимание и комплетен преглед со цел да се дојде до крајниот резултат - убава насмевка.



www.krunams.com.mk

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

Круна MS

- Круна MS постои 25 години.
- Единствена ординација носител на ДВЕ СУПЕРБРЕНД признанија
- Прв Премиум партнер на Интернационал СОС - водечка светска осигурителна компанија во Македонија.
- Сопственик е на првиот стоматолошки рентген панорамикс кабинет во Република Македонија и на првиот стоматолошки дигитален РТГ кабинет.
- Ултра тенките порцелански ламинати се нејзин заштитен знак - единствени на овие простори
- Прва го претстави ласерското белење на забите на пациентите во Република Македонија.
- Единствена ординација во нашата држава која ја нуди најновата светска терапија со безбојни алајнери во ортодонтската терапија.
- Прва ординација која направи спој меѓу стоматологијата и anti-aging медицината.
- Прва есо friendly ординација во Република Македонија